



# Angel si ti ЈА ОСВОИ МАКЕДОНСКАТА ПУБЛИКА

Победничката песна беше прва во сите сегменти на гласање, телевоутинг, жири и изборот на Тоше.

Пишува:  
Милева ЛАЗОВА

"Ангел си ти" е песната со која нашата мега звезда Тоше Проески ќе ја претстави Македонија на изборот за песна на Евровизија "Евросонг 2004" кој ќе се одржи на 12 мај во Истанбул, Турција. Музиката и аранжманот ги напиша младиот Јован Јованов, додека текстот е на Илија Николовски. Победничката песна која е со модерен ритам, но и испреплетена со примеси на етно-елементи, Тоше во Истанбул ќе ја пее на англиски јазик.

Песната беше избрана во Универзалната сала, каде се одржа домашниот избор за песна на Евровизијата и беше прва во сите сегменти на гласање, телевоутинг, жири и изборот на Тоше. "Ангел си ти" победи со 256 гласа додека веднаш по неа беше "Далеку од мене" која имаше 183 гласа.

За победничката песна одлучуваа гласовите добиени преку споменатите вообичаени начини, а осумте композиции беа во различен стил: во техно-поп ритам, фанк-тема, рок и етно-балади.

Од изборот што беше понуден најмногу отскокнуваше "Ангел си ти", а била и фаворит на Тоше, што се покажа во неговото гласање. Пред да ги каже јавно своите гласови, Тоше призна дека во секоја песна има по некој омилен лик, или е тоа автор на музика или на текст или на аранжман та-

ка што му било тешко да одлучи. Но, сепак, одлучи баш онака како што се одлучија и жирито и гласачите преку телевоутинг. За ефектот на сцената се погрижи сценографот Ставре Аврамовски, а сценариото го направи Иван С. Мирчевски. Компанијата "Глобалком" го изненади Тоше, подарувајќи му уметничка слика со неговиот портрет. За кореографијата се погрижи Сања Шутевска, со пет девојки од нејзината балетска група и со една балетска двојка. Придружни вокали на победничката песна беа поранешните членови на групата "Магија", Зоран Стаменковски и Дамјан Лазаров, како и Маја Саздановска. Македонија годинава по петти пат ќе си ја проба среќата на Евросонг. По секој домашен избор досега имаше различни мислења, добра песна - лош пејач, добар пејач - лоша песна... Овој пат пејачот и неговите квалитети се добро познати, но се избираше песната, со намера да биде сè како што треба.

Но, и овој пат скандалите не го заобиколија овој голем музички настан. Најсвеж е скандалот околу гласањето преку СМС кој изби токму на денот пред одржувањето на Евровизијата, кое на крајот изостана, па јавноста гласаше преку телевоутинг само од фиксни телефони. Но, како и да е, изборот е направен, Тоше ќе оди за Истанбул, а осумте композиции што беа изведени на македонскиот избор ќе бидат ставени на специјално промотивно издание.